



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 14 ноември 1973

Скопје

Претплата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

Број 39

Година XXIX

385.

Врз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖОТО МЕСО

1. Малопродажните цени на свежото месо се формираат на тој начин што на единствените откупни цени за гоени телиња, јунци, говеда, меснати свињи и масни свињи се применуваат коефициенти определени со оваа одлука.

2. Единствените откупни цени за стоката од точката 1. од оваа одлука, утврдени со Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени на свежото месо („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/73), за еден килограм жива мера изнесува, и тоа за:

— гоени телиња со тежина најмалку 100 килограми	17,00 динари
— јунци	15,00 „
— говеда	12,00 „
— меснати свињи	13,50 „
— масни свињи	9,75 „

3. На откупните цени од точката 2. на оваа одлука се применуваат следните коефициенти:

а) за телешко месо — просечно до 2,00

б) за јунешко месо:

— просечно, до	2,10
при што за:	
— бут, розбратна и рит, до	2,40
— плешка, до	2,20
— потплешка, до	2,00
— врат, гради и поттрбушина, до	1,60

в) за говедско месо:

— просечно, до	2,35
при што за:	
— бут, розбратна и рит, до	2,65
— плешка, до	2,55
— потплешка, до	2,15
— врат, гради и поттрбушина, до	1,85

г) за свинско месо:

— просечно, до	2,30
при што за:	
— кременадли и вајсбратни, до	2,80
— бут, до	2,70
— плешка и врат, до	2,20
— ребра, до	1,40

4. Цените на месото без коски за одделните видови месо од точката 3. на оваа одлука можат да се зголемат и тоа:

— свинското месо, за	18%
— јунешкото и говедското месо, за	20%
— телешкото месо, за	30%

5. Малопродажната цена на пилешкото месо — бројлери се утврдува за еден килограм да изнесува:

— за класична обработка, до	22,10 динари
— за приготвено за печење (брат фертиг), до	23,60 „

6. Малопродажните цени на свежото месо во согласност со точките 2, 3, 4 и 5 на оваа одлука, ќе ги определат општините најмногу до нивото утврдено со оваа одлука.

7. Малопродажните цени за прасечкото, јагнешкото и овчето месо ги формираат организациите на здружениот труд, според условите на пазарот. По потреба, општините можат да пропишат критериуми за начинот на формирањето на цените на свежото месо од ставот 1, на оваа точка.

8. Начинот на формирањето на малопродажните цени за живинско месо (освен бројлери), за месо од дивеч, како и за речни, морски и езерски риби ќе го пропишат општинските собранија.

9. Малопродажните цени на свежото месо, утврдени според оваа одлука, во туристичките покрајезерски места можат да се зголемат за уште до 5%, а за пилешкото месо за уште до 0,50 динари за 1 килограм.

10. Како просечна малопродажна цена на свежото месо од точката 3. на оваа одлука се подразбира:

— кај телешкото, јунешкото и говедското месо: полутка, без глава, ноги, лој и бубрези;
— кај свинското месо: полутка со ногици, без глава, сланина, сало и бубрези.

11. Како пилешко месо од точката 5 на оваа одлука се подразбира пилешкото месо — бројлери:
— класична обработка: со глава, ноги и исчистени внатрешни делови што се за јадење;
— приготвено за печење (брат фертиг): без глава, дистилни делови, ногици и без исчистени внатрешни делови што се за јадење.

12. До определувањето на малопродажните цени согласно точките 6, 8 и 9 на оваа одлука, постојните цени остануваат како максимални.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување начинот на формирање на цените на свежото месо („Службен весник на СРМ“ бр. 12/73).

14. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2700/1

26 октомври 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

386.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

1. Се назначува за помошник на републичкиот секретар за народна одбрана Иван Зеленковски, полковник на ЈНА.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2670/1
15 октомври 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

387.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

1. Се разрешува од должност потсекретар во Извршниот совет Доне Илиевски, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2672/1
15 октомври 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

388.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА**

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија инж. Јован Симонов, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2673/1
15 октомври 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

389.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Се назначува за советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика Борис Павловски, началник на Одделението за труд и трудови односи на Собранието на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2675/1
15 октомври 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

390.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ РУДАРСКИ ИНСПЕКТОРАТ**

1. Се разрешува од должност главен инспектор на Републичкиот рударски инспекторат инж. Бранислав Симоновски, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2676/1
15 октомври 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

391.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/72), републичкиот секретар за правосудство донесува

УПАТСТВО**ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ПОТПИСИТЕ, РАКОПИСИТЕ И ПРЕПИСИТЕ**

1. Со ова упатство се уредува начинот на заверувањето на потписите, ракописите и преписите како и се пропишува образецот за водење на уписникот за заверување.

2. Заверувањето се врши во службените простории на судот, односно органот на управата.

Општинскиот суд односно органот на управата, може на своето подрачје заверувањето на потписите и ракописите да го врши и надвор од своите службени простории ако лицето кое бара заверување на потписот или ракописот е спречено да дојде во суд односно во органот на управата.

Заверувањето на преписи не може да се врши надвор од службените простории.

3. Воведувањето на заверувањето на потписите, ракописите и преписите во уписникот за заверување се врши според пропишаниот образец.

За заверувањето не е потребна претходна молба и целата постапка за заверување се утврдува, по правило, со внесување во уписник за заверување.

4. Заверувањето на потписот и ракописот надвор од службените простории се врши во посебна книга за заверување.

5. Впишувањето во уписникот за заверување се врши спрема тоа што е предметот на заверувањето: потписот (отпечатокот на прстот), ракописот или преписот.

Ако се заверува потпис или ракопис ќе се пополнат колоните 1—9 и 11—13.

Кога се заверува препис ќе се пополнат колоните 1, 2 и 10—13.

6. При пополнувањето на поедини колони во Уписникот за заверување ќе се постапи на овој начин:

1) кога колоната не доаѓа во предвид — ќе се пополни со водорамна црta;

2) колоните 4, 5 и 7 кога доаѓаат во предвид ќе се пополнат со зборот „да“;

3) во колоната 6, покрај останатото ќе се означат, вообичаениот назив на исправите (полномошно, договор за купување и продажба или за трампа, за подарок, изјава итн.);

4) во колоната 12 ќе се означат секогаш околностата која треба посебно да се истакне заради побрзото разјаснување;

5) откако одреденото службено лице ги внесе потребните податоци во соодветните колони, лицето што го заверува потписот или ракописот, а по потреба и сведоците, ќе ги стават своите потписи, ако се неписмени — отпечатокот на прстот во колоните 3 и 8; и

6) кога треба да се завери изјавата на лице кое не може да ја потпише, ќе го потпише службеното лице што го врши заверувањето, а ако таквото лице не знае да чита или е слепо, ќе му се прочита содржината на исправата и сето тоа ќе се забележи како во колоната 12, така и во потврдата за заверувањето.

7. Секоја исправа на која се заверува потписот или ракописот, предмет е на посебен упис во Уписникот за заверување. Ако истовремено се заверуваат потписи односно ракописи на едно или повеќе лица на повеќе исправи секоја исправа одделно ќе се заведе во уписникот за заверување. Ова се однесува и на преписите.

8. Во уписникот за заверување во колоната 11, секогаш ќе се означат дали е наплата такса за заверување или некоја друга такса и колку, а ако не е зошто не е.

9. Заверувањето се врши со потврда која се става на исправата односно на преписот. Потврдата за заверувањето на потписот односно на ракописот се става покрај или под потписот, а потврдата за заверување на преписот под текстот што се заверува. Потврдата се става со штембил или со машина за пишување.

Потврдата за заверувањето ќе се стави на исправата, односно на преписот откако во уписникот за заверувањето ќе се извршат сите уписи и ќе се стават потребните потписи.

10. Потврдата за заверувањето на потписот односно ракописот гласи: „Се потврдува дека (име и презиме, занимање, место на живеење, улица и број) своерачно ја потпиша оваа исправа (или го призна за свој потписот на оваа исправа). Идентичноста на именуваниот е утврдена врз основа на лична карта односно пасош (да се наведе бројот на личната карта односно пасошот и органот што ги издал), или: со сведочење (да се наведе името и презимето на сведоците, броевите на нивните лични карти односно пасоши и органот што ги издал). Таксата за заверувањето од динари — е наплата и понижена.“ Следува назив на органот, бројот и датумот на заверувањето, потпис на овластеното службено лице и печат на органот.

11. Кога се заверува потпис или отпечаток на прст на слепи или на лица што не знаат да читаат или на лице што не го разбира јазикот на кој исправата е напишана (член 8 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи) тогаш потврдата за заверувањето мора да ја содржи уште и оваа клаузула: „Содржината на оваа исправа е прочитана односно преведена на именуваниот (или: содржината на оваа исправа со помош на толкувач е прочитана односно преведена на именуваниот)“.

Кога се врши заверување на потпис на лице кое е застапник на друго лице, организација на здружен труд или друга самоуправна или друга организација (член 11 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи) потврдата за заверувањето покрај останатото, мора да ја содржи уште и следната клаузула: „Именуваниот е овластен на застапување врз основа (ќе се наведе актот со кој се потврдува овластувањето на застапувањето)“.

12. Потврдата за заверувањето на преписот гласи: „Се потврдува дека овој препис е идентичен со неговиот изворник (или: со неговиот заверен или прост препис), кој е напишан со мастило (или: со машина за пишување, со молив и на тоа слично) и кој се состои од — табаци. Изворната исправа (или: заверениот препис) се наоѓа кај (да се наведе органот или името на лицето ако изворната исправа ја донел подносителот со назначување и на местото на живеењето на подносителот). Таксата за заверување од динари — е наплата и понижена.“ По потврдата следува називот на органот, бројот и датумот на заверувањето, потписот на службеното лице и печатот на органот.

При заверување на фотокопии (член 12 став 3 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи) во клаузулата ќе се наведат зборовите: „Фотокопирањето го извршил“ (ќе се означат лицето кое според кажувањето на странката го извршило фотокопирањето).

13. Ако во изворната исправа некои места се исправени, прецртани, вметнати или додадени како и ако исправата е искината или е инаку по надворешниот облик очигледно сомнителна, сето тоа ќе се наведе во потврдата на заверувањето на преписот.

При заверувањето на преписот само на еден дел од исправата мора од преписот јасно да се види дека поедини делови во преписот се испуштени како непотребни.

Во случаите кога службеното лице кое врши заверување не го разбира јазикот на кој исправата е напишана (член 15 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи) треба во колоната 12 да се внесе дека споредувањето на преписот со изворната исправа ја извршил службен толкувач.

Потврдата на заверувањето на потписи и преписи на исправи потребни за регулирање на работни односи на лица во работен однос (член 16 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи) гласи: „Дека е овој препис верен на изворникот, кој се наоѓа во архивата (да се наведе органот, организацијата на здружениот труд или друга самоуправна организација) под бр. — тврди по наплатата на таксата“. Следува датум, потпис на службеното лице и печат на органот.

Заверувањето на преписот од член 16 од споменатиот закон не се воведува во уписникот за заверување.

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 0301-1872

Скопје, октомври 1973 година

Републички секретар за правосудство,
Димче Козаров, с. р.

**ОБРАЗЕЦ ЗА ВОДЕЊЕ НА УПИСНИКОТ
ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ**

Реден број	Дата на заверувањето	Фамилијарно и родено име, занимање, престојувалиште на лицето чиј потпис или ракопис се заверува и потпис (ракознак) на тоа лице	Документот е потпишан во суд односно во надлежниот општински орган на управата	Потписот (ракознакот) е признаен за автентичен	Вид на документот на кој што се заверува потписот односно ракописот, дата на издавањето и на кој јазик е составен	Истоветноста при заверувањето е утврдена			Да се пополни кога се заверува преписот	Дали е наплатена такса за заверувањето или некоја друга такса и колку	З А Б Е Л Е Ш К А	Потпис на работникот што го врши заверувањето
						Лично од работникот што го врши заверувањето	Со сведоци: нивните имиња, занимање, број на личната карта или пасош и потписи	Врз основа на личната карта или пасош (број и орган што ја издал)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

392.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за изменување и дополнување на членот 216 од Статутот на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ во Скопје, донесена од централниот работнички совет на претпријатието на 25 август 1972 година, по одржаната јавна расправа на 26 септември 1973 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополнување на членот 216 од Статутот на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ во Скопје, донесена од централниот работнички совет на претпријатието на 25 август 1972 година под број 02-36211/6.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ во Скопје и во основните организации на здружениот труд во составот на ова претпријатие на начинот утврден за објавување на општите акти.

3. По повод на поднесената претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 32/73 од 3 јули 1973 година поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со начелото содржано во ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека оспорената одлука пред нејзиното донесување од страна на централниот работнички совет не била изнесена за разгледување пред работниците на претпријатието.

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија организацијата на работата и управувањето во работната организација треба да овозможат работните луѓе на секој степен и во сите делови на работниот процес што претставуваат целина, да одлучуваат што непосредно за прашањата на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, распределбата на доходот и за другите прашања на својата економска положба.

Во остварувањето на оваа уставна одредба, според мислењето на Судот, општите акти на органите на управување на организациите на здружениот

труд пред нивното донесување треба да бидат изнесувани за разгледување пред работниците, како што е тоа предвидено и во алинејата 2 од став 2 на член 277 на статутот на претпријатието.

Со оглед на тоа што на работниците во Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ во Скопје не им било овозможено непосредно да ја изразат својата волја пред донесувањето на Одлуката за изменување и дополнување на членот 216 од статутот на претпријатието, Судот утврди дека означената одлука не е донесена во согласност со начелото утврдено во членот 63 од Уставот на СР Македонија, поради што одлучи како во точка 1 на оваа одлука.

У бр. 32/73
26 септември 1973 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Корбар, с. р.

393.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на ставот 2 на член 94 од Статутот на Комуналното претпријатие за пазари „Скопски пазар“ во Скопје, по одржаната јавна расправа на 26 септември 1973 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува ставот 2 на член 94 од Статутот на Комуналното претпријатие за пазари „Скопски пазар“ во Скопје, усвоен од работничкиот совет на претпријатието на седниците одржани на 7 јули 1971 и 22 февруари 1973 година на кој Собранието на град Скопје дало согласност со заклучок бр. 07-25735 од 29 април 1973 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Комуналното претпријатие за пазари „Скопски пазар“ во Скопје на начинот определен во статутот на претпријатието за објавување на општите акти.

3. По повод на претставката Уставниот суд на Македонија со решение У.бр. 53/72 од 11. јули 1973 година поведе постапка за оценување законитоста на ставот 2 на член 94 од Статутот на Комуналното

претпријатието за пазари „Скопски пазар“ во Скопје затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото утврдено во членот 9 од Законот за организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72).

Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во ставот 1 на член 94 од статутот е определено дека за работите од посебен општествен интерес утврдени во законот и статутот работничкиот совет може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинството од членовите на советот — претставници на општествената заедница и мнозинството членови на советот избрани од работната заедница, додека во ставот 2 на истиот член е определено дека одлуките од претходниот став се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови на советот.

Според алинејата 6 од ставот 1 на точката 6 од Амандманот ХХХ на Уставот на СР Македонија, со закон можат да се утврдат општи начела за уредување на односите во областа на функционирањето и управувањето со комуналните работни организации, додека според точката 7 од истиот амандман одлуките и другите општи акти што општините, месните заедници, самоуправните интересни заедници и организациите на здружениот труд ги донесуваат во уредувањето на работите од точката 6 на

овој амандман мора да бидат во согласност со општите начела утврдени во законот.

Во членот 9 од Законот за организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности е утврдено општо начело дека одлуките на органот на управување се донесуваат со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница и мнозинство гласови на членовите на комуналната организација.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на статутот е утврдено одлуките на работничкиот совет на претпријатието да се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови на советот, а не со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница и мнозинство гласови на членовите на советот избрани од работната заедница на комуналната организација, Судот утврди дека таа одредба не е во согласност со начелото утврдено во членот 9 од Законот за организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 53/72

26 септември 1973 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

137.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на млекопреработувачките работни организации — производителите — преработувачи и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ — ПРАБОТНИЦИТЕ ОД МЛЕКО ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Претставниците на преработувачите — производители на преработки од млеко и претставниците на потрошувачите на тие производи (прометните организации) на 31 август 1973 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени, со која се зголемуваат до 10% постојните производни цени утврдени со Спогодбата од 29 март 1972 година (склучена во Сојузната стопанска комора), без менувањето на купопродажните услови, и тоа за сите производи — преработки од млеко што се произведуваат во СР Македонија, а кои се внесени во ценовникот што е составен дел на оваа спогодба.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени, со решението бр. 06-338/2 од 6 септември 1973 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на давањето на согласност од Републичкиот завод за цени, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претставници на производителите-преработувачи:

ЗИК „Пелагонија“ — Битола, Трг. претпр. „Горни Полог“ — Гостивар, ЗИК „Струмица“ — Струмица, Земј. задруга „Чеде Филиповски“ — Маврово, Земј. задруга „Кочо Рацин“ — с. Лазарополе, Земј. задруга „М. Митевски-Брицо“ — с. Гајранци, Агрокомбинат „Тиквеш“ — Кавадарци, ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе, ЗИК „Куманово“ — Куманово, Овчарско стоп. „1 Мај“ — с. Драгово, Земј. задруга „М. Митевски-Брицо“ — с. Гајранци, ЗИК „Прилеп“ — Прилеп, Земј. комбинат

„Изворски“ — Богданци, ЗИК „Повардарие“ — Неготино, ЗИК „Црвена Звезда“ — Штип, Земј. задруга „Живко Брајковски“ — с. Трница, ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани, Млекар — Скопје, Млекар — Битола, Земј. стопанство „Кичево“ — Кичево, Земј. задруга — с. Радање, „Малина“ — Крива Паланка, Агрокомбинат „Лозар“ — Титов Велес

Претставници на купувачите-потрошувачите:

„Инпрес“ — Скопје, „Центроколонијал“ — Скопје, „Стокопромет“ — Скопје, „Славија“ — Скопје, „Македонијакооп“ — Скопје, „Ран производ“ — Куманово, Трг. претпр. „Братство“ — с. Софилари, Трг. претпр. „Солун“ — Гевгелија, „Стококооп“ — Скопје, Трг. претпр. „Снабдител“ — Штип

138.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на шумско-стопанските организации — производителите и претставниците на преработувачите — потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ШУМИТЕ (ШУМАРСТВО) ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Претставниците на производителите, преработувачите и потрошувачите на производите од искористувањето на шумите на 26 јуни 1973 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени, така да можат да ги зголемат постојните продажни цени, без менувањето на продажните услови, и тоа:

а) трупици за режење (бичење) и за фурнир до 10,72%,

б) огревно и техничко дрво до 15,34%, а според ценовникот со поединечни цени за секој производ под а) и б), кој е составен дел на оваа спогодба.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени, со решение бр. 06-269/4 од 18 јули 1973 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на давањето согласност од Републичкиот завод за цени, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претставници на производителите:

ШИП „Преспа“ — Ресен, ШИП „Галичица“ — Охрид, ДИП „Треска“ — погон — Македонски Брод, Центар за мелиорација — с. Кажани, Управа за шумарство — Св. Николе, „Треска“ — шумарство — Кр. Паланка, „Треска“ — шумарство — Гостивар, „Плачковица“ — шумарство — Радовиш, „Треска“ — шумарство — Кичево, „Треска“ — шумарство — Дебар, „Треска“ — шумарство — Штип, „Треска“ — шумско стопанство — Куманово, „Треска“ — шум. стопанство — Винаца, „Треска“ — шум. стопанство — Берово, Шумско стопанство — Штип, Шумско стопанство — Кочани, Шумско стопанство — Делчево, „Треска“ — шумарство — Скопје, „Бигла“ — Демир Хисар, Шумар-

ство — Т. Велес, ШПП „Јабланица“ — Струга, Управа на национални паркови и ловишта — Скопје, „Треска“ — шум. стопанство — Струмица, „Треска“ — погон шумарство — Кавадарци, ШИК „Плачковица“ — Радовиш, Планирање „Треска“ — Скопје, Шумарство „Караџица“ — Скопје

Претставници на купувачите-потрошувачите:

ДИК „Црн Бор“ — Прилеп, „Плачковица“ — дрвна индустрија — Радовиш, „Треска“ — преработка на дрво — Кичево, „Треска“ — индустрија — Кочани, Претпријатије за дрвна индустрија — Кочани, ШПП „Кајмакчалан“ — Битола, ПДИ „Треска“ — Скопје — погон — Македонски Брод, „Треска“ — Кавадарци, Пилана — Кавадарци, Дрвно-индустриски комбинат — Пехчево, Претпријатије за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, „Преспа“ — Ресен, Трговско претпријатије „Караорман“ — Скопје, „Сеча“ трг. претпр. — Скопје, „Јавор“ трг. претпр. — Битола и „Технометал“ — Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

139.

Врз основа на членот 20 точка 18 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СТРУМИЦА И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на општините Струмица и Валандово по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштето на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струмица, со седиште во Струмица, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Струмица и Валандово.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 09-1280/1
3 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Томе Дракулевски, с. р.

140.

Врз основа на членот 20 точка 18 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците — работници од подрачјето на Општината Свети Николе по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделни заедници на здравственото осигурување на работниците, односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците се утврдува дека осигурениците — работници од подрачјето на Општината Свети Николе влегуваат во состав на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број 09-197/1
3 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Томе Дракулевски, с. р.

✓ 141.

Врз основа на член 20 точка 18 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на Општината Гостивар по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштето на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар, со седиште во Гостивар, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјето на Општината Гостивар.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 09-111/1
3 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Томе Дракулевски, с. р.

142.

Врз основа на член 34 став 1 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), а во врска со ставот 3 од истиот член, Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата од 3 октомври 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОВЕРУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

До основање на стручна служба на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија се доверува на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

II

Односите меѓу Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за работите од точка I на оваа одлука ќе се регулираат со самоуправни спогодба.

III

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 09-196/1
3 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Томе Дракулевски, с. р.

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

143.

Врз основа на член 20 точка 15 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СТРУМИЦА И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на изјаснувањето за резултатите од изјаснувањето на осигурениците-земјоделци од подрачјето на општините Струмица и Валандово по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштето на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедница на здравственото осигурување на земјоделците — Струмица, со седиште во Струмица, во чиј состав влегуваат осигурениците-земјоделци од подрачјата на општините Струмица и Валандово.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број 09-63/1
18 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

144.

Врз основа на член 20 точка 15 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ-ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците-земјоделци од подрачјето на Општината Свети Николе по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделни заедници на здравственото осигурување на работниците, односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците се утврдува дека осигурениците-земјоделци од подрачјето на Општината Свети Николе влегуваат во состав на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Број 09-64/1
18 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

145.

Врз основа на член 20 точка 15 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ГОСТИВАР И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците-земјоделци од подрачјето на Општината Гостивар по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедница на здравственото осигурување на земјоделците — Гостивар со седиште во Гостивар во чиј состав влегуваат осигурениците-земјоделци од подрачјето на Општината Гостивар.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Број 09-65/1
18 октомври 1973 година
Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ —
КУМАНОВО**

146.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 68 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово („Службен весник на СРМ“ бр. 4/73), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово, на седницата одржана на 15 октомври 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Куманово задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, какв и височината на тоа учество.

Член 2

Осигурените лица од претходниот член не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита (член 30 од Законот за здравственото осигурување и за олжителните видови на здравствената заштита на населението).

Член 3

Осигурените лица учествуваат во вредноста на здравствената услуга и тоа:

1. за амбулантно-поликлинички прегледи и услуги (општи и специјалистички) — 50% од вредноста на услугата;
2. за лекување во стационарни здравствени работни организации — 50% од вкупните трошоци на услугата;
3. за користење на превоз со брза помош во итни медицински оправдани случаи — 50% од вредноста на услугата;
4. за користење на лекови и санитарски материјал во амбулантно-поликлиничкото лекување кога истите не се пресметани во цената на услугата — 50% од вредноста на лековите и санитарскиот материјал;
5. за незадолжителни вакцинации — 50% од цената на услугата;
6. за лекување, пломбирање и вадење на заби — 50% од цената на услугата за осигурени лица на 15 годишна возраст во колку не се редовни ученици или студенти;
7. за амбулантно-поликлиничко и стационарно лекување (став 1 точка 1 и 2 од овој член) на редовни ученици над 15 годишна возраст и студенти до крајот на пропишаното редовно школување — 20% од вредноста на услугата;

8. за здравствени услуги укажани со цел за естетска корекција на одделни органи или делови на телото и хируршки корекции на вродени недостатоци и деформитети — 50% од вредноста на услугата; и

9. за извршени абортуси кога постои апсолутна медицинска индикација — 50% од вредноста на услугата.

Член 4

Осигурените лица предвиденото учество во трошоците на користењето на здравствените услуги по претходниот член го плаќаат на здравствената работна организација што ја извршила услугата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила по нејзиното донесување и објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1973 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — КУМАНОВО

Бр. 03-3284/1

15 октомври 1973 година
Куманово

Претседател,
Душан Димовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Биљана Тасиќ од село Пожаране, Гостиварско, застапувана од нејзината законска застапничка Верица Тасиќ од истото село, против тужениот Мите Каранфиловски, со непознато место на живеење, за утврдување на очинство.

Се повикува тужениот Мите Каранфиловски да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1617/73.
(153)

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Олгица Игевска од село Дреновци, против тужениот Цветко Игевски, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Цветко Игевски, во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Во колку во одредениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му биде поставен старател, кој ќе го застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1394/73.
(149)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Коневска Загорка од Македонски Брод, против тужениот Коневски Атанас, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Коневски Атанас да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончување на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3417/72.
(151)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Љиљана Трифунова Колевска од Битола, ул. „Јорго Осман“ бр. 20, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Петар Колевски од Битола, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 703/73.
(148)

Трајана Божиновска од село Горно Агларци, Битолско, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Боне Божиновски од село Трап, сега во Австралија, со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 545/73.
(150)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. XII. 1972 година, рег. бр. 146/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на „Иднина“ — експорт-импорт — индустрија на конфекциски, галантериски, трикотажни производи и трговија на големо и мало — Битола, уште со споредната дејност вршење на транспорт на своите производи и набавена стока.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Индустријата „Иднина“ — Битола, број 02-2046/1 од 31. X. 1972 година и уверението од Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Битола, број 04-4271/1 од 1. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 344/72 година.
(94)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1361, страна 132, книга VII е запишано следното: Дејноста внатрешен промет на Здруженото претпријатие на дрвната индустрија и шумарство за производство, внатрешен промет на мало и големо „Македонија дрво“ — увоз-извоз — Скопје, согласно со одлуката на централниот работнички совет, од одржаната седница на 31. III. 1972 година се проширува и со: намештај, градежен материјал, огревно дрво и јаглен, опрема — стабилни и рачни машини за шумарството и дрвната индустрија, оков и алат за градежна столарија и намештај, репроматеријал, амбалажа од сите видови, санитарни и инсталациони материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, сите видови сидни тапети, електротехнички материјал, моторни возила, резервни делови и прибор, железарска и метална стока, производи од гума, каучук и пластични маси, јажарска стока, каделни и јутени производи, стакло и керамичка стока, галантериска стока, кожа, кожни производи и чевли, радио-апарати, музички инструменти и прибор, текстил, куса и плетена стока и конфекција, сите видови теписи и теписони, сите видови мебел штэф, апарати за домаќинството (фрижидери, сите видови печки, бојлери, правосмукалки и др.).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 521/72 од 11. I. 1973 година.
(114)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1392, страна 317, книга VII е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Основната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Земпромет“ — Скопје, улица „250“ број 39, на Производното трговско претпријатие на големо и мало „Тромеѓа“ — Скопје, Тасевски Арсо Пеце, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работната заедница на „Земпромет“ — Скопје, број 190 од 15. XII. 1972 година.

За в. д. директор на споменатата организација со одлуката на работната заедница на „Земпромет“ — Скопје, број 190 од 15. XII. 1972 година е назначен Врбовски Крсто, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 15. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1078/72 од 19. I. 1973 година. (115)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1392, страна 317, книга VII е запишано следното: Дејноста на Основната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Земпромет“ — Скопје, ул. „250“ број 39 на Производното трговско претпријатие на големо и мало „Тромеѓа“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Земпромет“ — Скопје број 209 од 18. XII. 1972 година, од одржаната седница на 14. XI. 1972 година се проширува и со транспортни услуги и услуги со општа работна рака — утовар-расторар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1086/72 од 19. I. 1973 година. (116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 961, книга II е запишано следното: Кон Трговското претпријатие на големо за промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешница“ — Кавадарци, согласно со одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со индустриски и земјоделски производи на големо и мало „Огрев“ — Кавадарци, бр. 01-2345 од 13. XII. 1972 година, одлуката бр. 01-2122 од 24. XI. 1972 година и одлуката број 01-2344 од 16. XII. 1972 година, одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо за промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешница“ — Кавадарци, број 02-463 од 14. XII. 1972 година и одлуката на собирот на работните луѓе на „Вишешница“ — Кавадарци, број 02-447/1 од 6. XII. 1972 година се присоединува Трговското претпријатие за промет со индустриски и земјоделски производи на големо и мало „Огрев“ — Кавадарци, бидејќи се присоединува кон Трговското претпријатие на големо за промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешница“ — Кавадарци, согласно со горечитираните одлуки.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 191, страна 509, книга I Трговското претпријатие за промет со индустриски и земјоделски производи на големо и мало „Огрев“ — Кавадарци, бидејќи се присоединува кон Трговското претпријатие на големо за промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешница“ — Кавадарци, согласно со горечитираните одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1105/72 од 22. I. 1973 година. (142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 586, страна 551, книга III е запишано следното: Претпријатието за изградба на Фабриката за уметнички копчиња и производи на модна бижутерија „Дафина“ — Кавадарци, улица „Ленинова“ бб е конституирано на 28. XI. 1972 година, согласно со записникот од одржаната седница на работната заедница на 28. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1082/72 од 15. I. 1973 година. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 586, страна 551, книга III е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за изградба на Фабриката за уметнички копчиња и производи на модна бижутерија „Дафина“ — Кавадарци, ул. „Ленинова“ бб, согласно со одлуката на работната заедница од одржаната седница на 9. XI. 1972 година се менува и ќе гласи: Фабрика за модни копчиња и бижутерија „Дафина“ — Кавадарци, улица „Ленинова“ бб.

Дејноста на Фабриката за модни копчиња и бижутерија „Дафина“ — Кавадарци, согласно со одлуката на работната заедница од 9. XI. 1972 година е производство на копчиња и бижутерски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1083/72 од 15. I. 1973 година. (144)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 591, страна 593, книга III е запишано следното: „Тиквеш-комерц“ — трговско претпријатие за промет на големо и мало — Кавадарци, ул. „Маршал Тито“ бр. 1, е конституирано на 16. I. 1973 година од одржаната седница на собирот на работната заедница на споменатото претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 48 од 24. I. 1973 година. (145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна 410, книга VII е запишано следното: Покрај досегашните потписници на „Југотун“ — здружено претпријатие за производство, откуп, обработка, преработка и промет на тутун и тутунски производи — Скопје и тоа: Талески Петре Благоја, генерален директор, Кири Роглев, пом. генерален директор, Цане Маликовски, директор на СО застапство и реекспорт, Лазо Виларов, директор на сметководно-финансиски сектор и Краљо Алексовски, шеф на сметководството, во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, и новоназначениот потписник Арсо Милошевски, в. д. директор на СО на здружен труд за промет со индустриски стоки, со одлуката на работничкиот совет на Здруженото претпријатие „Југотун“ — Скопје, од одржаната седница на 1. II. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 38 од 25. I. 1973 година. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1604, страна 24, книга VIII е запишано следното: Автомеханичкиот сервис — Скопје, со својство на правно лице, Момин Поток, бб при Трговското земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница на Механичкиот сервис, со својство на правно лице — Скопје, број 84 од 25. V. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Трговското земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, број 141 од 12. I. 1973 година, се издвојува од означеното претпријатие во самостојно претпријатие и ќе работи под фирма: „Автопретпријатие „Прогрес“ — Скопје, Момин Поток бб. Предмет на работењето на претпријатието е поправка на моторни возила.

Претпријатието е основано со издвојување на Автомеханичкиот сервис — Скопје, Момин Поток бб, со својство на правно лице, од Трговското земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, согласно со горечитираните одлуки.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, Панче Кусевски, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето на Автопретпријатието „Прогрес“ — Скопје ќе се изврши во рок од 30 дена по впишувањето на актот за основање.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1221, страна 659, книга VI Автомеханичкиот сервис — Скопје, Момин Поток бб, на Трговското земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, поради издвојување во самостојно претпријатие, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 40 од 26. I. 1973 година. (150)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1428, страна 613, книга VI е запишано следното: Деловната единица — Филијала — Скопје, ул. „256“ бб (VIII колосек) на „Технопромет“ — експорт-импорт — Белград, се преселува од улица „256“ бб (VIII колосек), на улица „Караорман“ број 35.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 56 од 29. I. 1973 година. (152)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 491, страна 1382, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Занаецкиското претпријатие „Метал“ — Скопје, Шекеров Сотир Коста, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението број 2/73 од 3. I. 1973 година.

За директор на Занаецкиското претпријатие „Метал“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 1 од 3. I. 1973 година од одржаната седница на 27. XII. 1972 година е назначен Гавроски Бранислав, кој во иднина исто ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Слободанка Боцева, книговодител, сметано од 17. I 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 47 од 24. I. 1973 година. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1590, страна 434, книга VII е запишано следното: Трговското претпријатие на големо и мало „Личанка“ — Скопје, Деловен центар, Бутел II, барака 13 е конституирано на 27. XI. 1972 година согласно со изводот од записникот број 1591 од 25. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1056/72 од 15. I. 1973 година. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1591, страна 479, книга VII е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговското претпријатие на големо и мало „Макоплод“ — Скопје, Азем Мехмети, со решението број 01-1131/1 од 14. XII. 1972 година, е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, во границите на овластувањето, сметано од 20. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1092/72 од 12. I. 1973 година. (156)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XI. 1972 година, рег. бр. 387, реден број 3 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Нова Трговија“ — Кратово — Колонијална продавница, со седиште во село Добрево (општина Пробиштип).

Продавницата ќе ги врши следните дејности: — трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, млеко и млечни производи, месни производи, електрични материјали, брашно, тутунски преработки и кибрит.

Раководител на продавницата е Драган Јовчев. Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово, број 02-116 од 29. II. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 253/73. (166)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XI. 1972 година, страна 387, реден број 4 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово, Колонијална продавница, со седиште во Пробиштип.

Продавницата ќе ги врши следните дејности: — трговија со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, млеко и млечни производи, месни производи, електрични материјали, брашно, тутунски преработки и кибрит.

Раководител на продавницата е Глигор Јакович. Продавницата е во состав на Трговското претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово, основана со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 02-119 од 14. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 254/72. (167)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XI. 1972 година, рег. бр. 389, реден број 1 е запишана под фирма: Индустија за гумени производи „Тигар“ — Пирот, Продавница со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ број 17.

Продавницата ќе ги врши следните дејности: — продажба, на мало, на надворешни и внатрешни автогуми, гумени и гумотекстилни чевли, гумена техничка стока и гумени топки, пенливи гуми и мебел и други производи од гума, произведени од индустријата „Тигар“ — Пирот, како и продажба на мало, на гумени, гумотекстилни, кожни и пластични чевли од други производители, поради дополнување на сопствениот асортиман.

Раководител на продавницата е Радован Герасимов.

Продавницата е во состав на Индустијата за гумени производи „Тигар“ — Пирот, основана со одлуката на работничкиот совет од 4. XI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 184/72. (170)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. XII. 1972 година, рег. бр. 39, книга II е запишано под фирма: Претпријатие за експлоатација на бакарна руда, производство на бакар и бакарни производи „Вучим“ во изградба — Радовиш, улица „Маршал Тито“ бр. 14.

Претпријатието ќе ги врши експлоатација на бакарна руда и производство на бакар и бакарни производи од рудникот за бакар „Вучим“ — Радовишко.

В. д. директор на претпријатието е Томе Здравковски, рударски инженер.

Претпријатието е основано со решението на Собранието на општината Радовиш, бр. 02-1328 од 6. VII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 289/72. (171)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. XI. 1972 година, рег. бр. 38, реден број 22 е запишана под фирма: Занаетчиско услужно производно претпријатие „Иднина“ — Струмица, Слаткарска продавница „Кармен“, со седиште во Струмица, плоштад „Борис Кидрич“.

Продавницата ќе врши промет, на мало, на производи на база на шеќер и какао, сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и кибрит, разни печива, млеко и млечни производи, кафе и чај и други прехранбени стоки.

Раководител на продавницата е Деса Лазарова.

Продавницата е во состав на Занаетчиското услужно производно претпријатие „Иднина“ — Струмица, основана со одлуката на работничкиот совет број 01-843/2 од 24. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 283/72. (173)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. XI. 1972 година, страна 16, реден број 8, книга II е запишано под фирма: „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделците на големо и мало — Скопје, Самостојна организација „Агропромет“ — Струмица, Продавница број 3, со седиште во Ново Село, Струмичко.

Продавницата ќе врши промет, на мало, со уреди за домаќинството, радиоапарати, телевизори, грамофони, обични и електрични, магнетофони и грамофонски плочи, електро-инсталационен материјал и делови, санитарии од сите видови, автогуми, делови за моторни возила и масла за подмачкување од сите видови и електричен материјал.

Раководител на продавницата е Љупчо Јаков. Продавницата е во состав на „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделците на големо и мало — Скопје, Самостојна организација „Агропромет“ — Струмица, основана со одлуката на работничкиот совет број 02-5005/1 од 25. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 247/72. (177)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. XII. 1972 година, рег. бр. 225, книга I, реден број 3 е запишано следното: Установата за прикажување на филмови кино „Напредок“, со седиште во Кратово, се присоединува кон Претпријатието за прикажување на филмови кино „Култура“ — Штип.

Присоединувањето е извршено врз основа на одлуката на работната заедница на Претпријатието за прикажување филмови кино „Култура“ — Штип, број 149 од 23. XI. 1972 година и одлуката на работната заедница на Установата за прикажување филмови кино „Напредок“ — Кратово, бр. 88 од 7. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 290/72. (189)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XI. 1972 година, рег. бр. 303, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 22 — Виноца, на Индустијата на текстилна, кожна и крзнарска конфекција — Битола, Борис Лазаревски е разрешен од должност. За раководител е назначена Свезда Павлова.

Влистувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Индустијата, број 02-1804/1 од 14. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 239/72. (190)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XI. 1972 година, страна 409, реден број 37 е запишано следното: Колонијалната продавница, со седиште во Блатец, Кочанско, во состав на Мешовитото трговско претпријатие, на големо „Снабдител“ од Штип се брише од регистарот поради нерентабилно работење, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Снабдител“ — Штип, број 02-73 од 28. VI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 248/72. (191)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XI. 1972 година, рег. бр. 10, реден број 2 е запишано следното: Продавницата со седиште во Струмица, ул. „Боро Џони“ број 1, на „Агропромет“ — трговско претпријатие на големо и мало од Скопје, се брише од регистарот на стопанските организации.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 243/72. (192)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. XI. 1972 година, рег. бр. 37, книга II, реден број 22 е запишано следното: Колонијалната продавница од Струмица, ул. „Дрвар“ бб, во состав на Трговското претпријатие на големо и мало „Гранап“ од Струмица се брише од регистарот поради престанок со работа, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 02-3379/1 од 8. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 218/72. (193)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. XI. 1972 година, на страна 37, книга II, реден број 21 е запишано следното: Сервисната работилница од Струмица, ул. „Борис Кидрич“ број 12 во состав на Трговското претпријатие на големо и мало „Гранап“ — Струмица се брише од регистарот, поради престанок со работа, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, број 02-3926/1 од 16. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 262/72. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1213, страна 1123, книга V е запишано следното: Фирмата на „Триглав“ — занаетчиско услужно претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница од одржаната седница на 19. XII. 1972 година се менува и гласи: Занаетчиско услужно претпријатие „Керамика“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 26 од 29. I. 1973 година. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1606, страна 28, книга VIII е запишан договорот на деловното здружување со следните податоци:

Договорни страни: „Пролетер“ — претпријатие за превоз на патници и стока — Скопје, „Транскоп“ — претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција — Скопје, „Пелатонија-турист“ — автотуристичко претпријатие — Прилеп и „Радика“ — автотуристичко претпријатие за превоз на патници и стока — Гостивар.

Фирмата на организацијата на деловното здружување е: Деловно биро.

Назив (фирма) и седиште на организацијата на деловното здружување: „Македонија експрес“, со седиште во Скопје, во просториите на меѓумесната автобуска станица, на улица „516“. Деловното биро ќе врши работи од заеднички интерес: кооперативно работење кое го опфаќа претежниот дел на автобуските линии на зедничката мрежа, вклучувајќи ги сите линии преку 10 километри кои се поклопуваат на трасите, работите сврзани со нивната работа, усогласување на возните редови, цените, техничките услуги, контролата, прибирање и расподелба на приходите.

Начин на истапување во правниот промет на организацијата на деловното здружување во работите од заеднички интерес: Деловното биро ќе работи во свое име, по овластување на Деловниот одбор а за сметка на кооперантите-основачи.

Гаранција на договорните страни за обврските на деловното здружување: За основање на Деловното биро договорачите се обврзуваат веднаш по отворањето на жиро-сметката на Деловното биро, да уплатат почетни средства солидарно во износ од 50.000,00 нови динари.

Износ односно вредност на средствата што договорните страни ги здружуваат во организацијата на деловното здружување: 50.000,00 нови динари.

Траење на договорот за деловно здружување (на одредено време, со одредено време на траење или за вршење на заедничка работа): Договорот се заклучува со рок на траење најмалку 5 (пет) години. Договорот може да се откаже од секој договорувач со отказан рок по писмен пат на 15 (петнаесет) месеци и тоа најмалку 3 (три) месеци пред денот на редовното годишно ускладување на возните редови, но не пред истекот на 45 месеци. Доколку не се откаже овој договор истиот продолжува за наредните 5 години.

Деловното биро ќе го потпишува, задолжува и задолжува Јордановски Благоја, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето на Деловното биро ќе се изврши во рок од 30 (триесет) дена.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 21 од 25. I. 1973 година. (199)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. XII. 1972 година, рег. бр. 185/55, книга I е запишано следното: И престанува овластувањето за потпишување на Поповска Милева, в. д. шеф на сметководството на Фабриката за бонбони, чоколада и кекси „Прогрес“ — Битола.

Се овластува Цветан Силјановски, раководител на сметководството, покрај досегашните потписници Горѓи Горшевски, директор и Кирил Мицевски, технички раководител, да ја потпишува фабриката. Потписите важат колективно по два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 354/72. (213)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. XII. 1972 година, рег. бр. 203/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун — Битола, уште со производство на крунски и навојни затвораачи т. е. за метални амбалажа.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Битола на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, број 02-800/1 од 2. VI. 1971 година и решението на Републичкиот санитарен инспекторат — Скопје, број 09-02-368/2/71 од 15. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 110/72. (214)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. XII. 1972 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Продавницата број 39 во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, број 02-1657 од 12. VIII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 343/72. (216)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. XII. 1972 година, рег. бр. 7/58, книга III е запишано следното: Одморалиштето во Охрид, на Рудници за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Рудниците за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип, број 03-3690/1 од 8. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 349/72. (217)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. XII. 1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишано следното: Се менува фирмата на Трговската самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Матекс“ — Охрид, на Индустријата „Зора“ — Охрид, и гласи: Трговска самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Матекс“ — Охрид, на „Отекс“ — текстилна индустрија — експорт-импорт — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 342/72. (218)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. XII. 1972 година, рег. бр. 22/72, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Основната организација на здружен труд „Охридско Езеро“ — Охрид, на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје, уште со: регулација на реки и порои, пошмување, производство на посаочен шумски материјал и експлоатација на пошумените површини, изработка на техничка документација за свои водостопански објекти, користење на минерални сировини (камен, песок и чакал) од заштитните водостопански објекти (реки и порои), превоз на стоки и материјал за свои потреби и потребите на трети лица, одгледување, тов и лов на риба во акумулациите што се основни средства на организацијата.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Охридско Езеро“ — Охрид, број 01-230/1 од 22. IX. 1972 година и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид, број 04-3417/1 од 23. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 353/72. (219)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. XII. 1972 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во село Лескоец, Охридско, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, уште со промет со градежни материјали.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, бр. 02-740/71 од 8. XII. 1972 година и решението на Пазарната инспекција на Собранието на општината Охрид, Уп. бр. 04-7041 од 13. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 357/72. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 376, страна 433, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бб, на Дрвно-производното претпријатие „Марко Шаврик“ — Загреб, согласно со одлуката на работничкиот совет на Дрвно-производното претпријатие „Марко Шаврик“ — Загреб, од одржаната седница на 19. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 50 од 29. I. 1973 година. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 857, страна 455, книга VII е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Деловната единица во Куманово, на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Теодосиевски Методи, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на советот на работната заедница на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје — Филијала во Куманово, број 592/1-1 од 26. X. 1972 година.

За директор на Деловната единица во Куманово на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје е назначен со решението број 11730/020 на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје Бранко Стојановски, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 9. XI. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1008/72 од 31. I. 1973 година. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 228, страна 761, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Занаечкистката столарска задруга „Напредок“ — Куманово, Владимир Јорданов Димитриевски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет, бр. 02-240/1 од 25. IX. 1972 година.

За директор на задругата со горенаведената одлука е назначен Иванов Иван Кирил, кој истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 9. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 18 од 6. II. 1973 година. (246)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1349, страна 299, книга VI е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп — Самостојна работна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон во Македонски Брод, согласно со одлуката на работната заедница на Угостителскиот дуќан „Добра Вода“ — Македонски Брод, нова населба, број 87 од 16. VIII. 1970 година и одлуката на Деловниот одбор на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп — Погон во Македонски Брод број 02-376 од 1. VIII. 1970 година се присоединува Угостителскиот дуќан „Добра Вода“ — Македонски Брод, нова населба.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 77, страна 469, книга I Угостителскиот дуќан „Добра Вода“ — Македонски Брод, нова населба, бидејќи се присоединува кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп — Самостојна работна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон во Македонски Брод, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 12 од 31. I. 1973 година. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 565, страна 329, книга III е запишано следното: На досегашниот раководител на Организацијата на здружен труд, со својство на правно лице — Претставништво во Кавадарци на Претпријатието за оправка на моторни возила, земјоделски машини и промет со резервни делови „Агроремонт“ — Струмица, Бојковски Бојко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението бр. 1131 од 29. IX. 1972 година.

За нов раководител на Организацијата на здружен труд, со својство на правно лице — Претставништво — Кавадарци, ул. „Гуро Гоновиќ“ број 39, на Претпријатието за оправка на моторни возила, земјоделски машини и промет со резервни делови „Агроремонт“ — Струмица, со одлуката на работната заедница број 1450 од 27. XI. 1972 година од одржаната седница на 24. XI. 1972 година е назначен Грозданов Лазар, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Тренов Иван, Спасов Ванчо и Илов Божинов Благо, сметано од 26. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1108/72 од 31. I. 1973 година. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 912, страна 305, книга IV е запишано следното: На досегашниот потписник на Претставништвото во Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, на „Далмација цемент“ — предузеќе далматинских творница цемента, цементних и азбестцементних производа — Солин, Коневски Александар, е разрешен од должност со решението број 45301 од 8. VI. 1971 година на „Далмација цемент“ — Солин и му престанува правото за потпишување.

За шеф на споменатото претставништво со решението број 45521 од 28. XI. 1972 година на „Далмација цемент“ — Солин е назначен Звонимир Вукелиќ, дипломиран инженер за градежништво, кој во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 26. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 75 од 31. I. 1973 година. (253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1421, страна 593, книга VI е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Фабриката за пластични маси „Виолета“ — Скопје, инженер Коста Панов, со одлуката на работничкиот совет на Фабриката, број 9 од 4. V. 1971 година од одржаната седница на 3. IV. 1973 година е назначен за генерален директор и на оваа должност во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 24. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 74 од 31. I. 1973 година. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1600, страна 499, книга VII е запишана под фирма: Фабрика за чевли „Пеко“ — Тржич — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница за чевли „Пеко“ II во Скопје, ул. „106а“ бр. 12. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Пеко“ — Тржич, со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 30. V. 1972 година.

Продавницата „Пеко“ II во Скопје, на ул. „106а“ бр. 12 ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Јусуф Неџати, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 860 од 11. XII. 1972 година. (8)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 180, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, населба Бутел II, бившо „Златно буренце“. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијална и прехранбена стока.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 25. X. 1972 година.

Раководител на продавницата е Ангеле Атанасов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1058 од 15. XII. 1972 година. (9)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. XI. 1972 година, рег. бр. 19/70, книга I е запишана под фирма: Електромеханички сервис — Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 100, на Филијалата во Битола, на Деловното здружение „Агро Македонија“ — Скопје. Предмет на работењето на сервисот е вршење на електромеханички сервис на кукни и авто инсталации, индустриски постројки, вилкловање на електромотори, динама и анласери, апарати за домаќинството, клима уреди, разладни уреди, водоводни и одводни инсталации, инсталации за парно греење, браварски услуги, мрежи, далноводи до 35 KV, трафостаници и развојни постројки.

Раководител на сервисот е Банчотов Михајло.

Сервисот е основан од работничкиот совет на Филијалата во Битола, на Деловното здружение „Агро Македонија“ — Скопје, бр. 04-02-1095/1 од 16. XI. 1972 година.

Сервисот ќе го потпишува истото лице што ја потпишува и филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 338/72. (24)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. XI. 1972 година, рег. бр. 19/70, книга I е запишана под фирма: Стовариште во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 100, на Филијалата во Битола, на Деловното здружение „Агро Македонија“ — Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е промет, на големо и мало, со следните артикли: репродукциони материјали, механизирани средства за земјоделството, сите видови на опрема, механизација, транспортни и превозни средства, сите видови на резервни делови за опрема и механизаци-

ја, друмски моторни возила, делови, прибор и гуми за моторни возила во целост, земјоделски машини и алат во целост, опрема за градежништвото освен електро-опрема во целост, електро-опрема само на електрични машини, комплет апарати и уреди за заварување, климатски уреди и ладилници, електрични-електронски инструменти, каблови и кабловски прибор за јака и слаба струја, производи од металопереработувачката и техничката стока, само производи од жица, кован челик од сите видови и за сите намени, прибор за потковање, прибор за кола, земјоделски алат, прибор и справи, гумени делови за прскалицы за лозарство за калемеење, метални цевки за разни инсталации, електрични материјали освен електрични машини, каблови и кабловски прибор, акумулатори и главински чланци, справи за мерење, разладни и топлотни уреди, електрични пумпи, вентилатори, алати за аутоелектрика, жици и шипки за електроди и носачи на волфрам, молибден и други сијалици, радио и телевизиски цевки, електромоторни производи до 20 KV, сите видови предмети за широка потрошувачка и домашна потреба.

В.д. раководител на стовариштето е Ангелко Насев.

Стовариштето е основано од Деловното здружение „Агро Македонија“ — Скопје — Филијала во Битола, со одлуката на работничкиот совет бр. 788/2 од 23. XII. 1971 година.

Стовариштето ќе го потпишува истото лице што ја потпишува и филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 75/72. (25)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. XI. 1972 година, рег. бр. 26/72, книга I е запишана под фирма: Самопослужна продавница — минимаркет — Битола, ул. „Партизанска“ бб, на Трговското претпријатие „Инпрес“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со сите видови прехранбени производи, предмети за општа употреба, електроуреди, сервиси и други стоки за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Ивановски Христо.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки „Инпрес“ — Скопје со одлуката на работничкиот совет бр. 440/9855 од 14. X. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 218/72. (26)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. XI. 1972 година, рег. бр. 32/72, книга I е запишано под фирма: Туристичко биро „Крушево“ — Крушево. Предмет на работењето на бирото е вршење агитација и пропаганда за развој на туризмот; собирање на туристичко-боравишна такса; сместување на гости и туристи во приватни станови; организирање патувања во земјата и странство; продажба на сувенири, разгледници, цигари, таксени и судски марки и вредносници; сервис за пасоши и визи; продажба на возни билети за внатрешен и меѓународен сообраќај, билети за кушет и коли за спиење; менаџична на странска валута; склучување хотелски аранжмани; кампување и кампинг плацеви; давање на спортски реквизити на реверскии и организирање настава по скијање; и укажување на други туристички услуги на гостите и туристите.

Туристичкото биро е основано од Собранието на општината Крушево, со решението бр. 06-771/1 од 13. VII. 1972 година.

Туристичкото биро ќе го потпишуваат Благоја Наумоски, раководител и Наум Крстески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 311/72. (28)

